

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 12 став (7) од Законот за туристички развојни зони ("Службен весник на Република Македонија" бр. 141/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, донесе

УРЕДБА ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ СТАНДАРДИ И УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА ОПРЕМАТА (ХАРДВЕРОТ), КАКО И ФУНКЦИОНАЛНОСТА НА СОФТВЕРОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Член 1

Со оваа уредба се пропишуваат техничките стандарди и услови во поглед на опремата (хардверот), како и функционалноста на софтверот за електронското јавно наддавање.

Член 2

Софтверот за електронското јавно наддавање кој функционира како централна веб апликација, која ќе се води при Заедницата на единиците на локалната самоуправа, потребно е да ги исполнува следните минимални технички стандарди и услови:

- Најмалку два сервери со минимални карактеристики;
- Четири јадрен процесор со 2 GHz брзина на процесор;
- Четири GB RAM меморија;
- Два хард диска од по 120 GB (2x120 GB) поврзани во RAID технологија;
- Мрежен контролер;
- Оптички уред CD/DVD RW;
- Графичка карта со VGA излез;
- Влезно излезни единици: тастатура, маус, монитор;
- Еден уред за непрекинато напојување со електрична енергија UPS (Unlimited Power Supply) 750 Watt;
- Мрежен уред за поврзување на целиот систем;
- Оперативен систем кој обезбедува работна платформа за функционирање на софтверот за електронско јавно наддавање;
- Централизирано безбедно решение со антивирус кое обезбедува сигурност на целиот систем на упади, вируси и ја гарантира сигурноста на целиот систем;
- Интернет апликациски сервер кој ги обезбедува сите функции во позадина, а кои се потребни да функционира софтверот за електронското јавно наддавање;
- База на податоци за нормално функционирање на софтверот за електронско јавно наддавање каде што ќе се складираат податоците и ќе се чуваат безбедни;
- Ваксир решение за базите со податоци и
- Изнајмена симетрична интернет линија со загарантирана брзина од 2 Mbit/s брзина на симнување (download) и 2 Mbit/s upload и загарантирана достапност до интернет од 99,99% од времето.

Член 3

На субјектите од член 13 од Законот за туристички развојни зони кои доставиле комплетна пријава за учество на јавното наддавање, Комисијата за спроведување на постапки за јавно наддавање им доделува корисничко име и шифра за користење на софтверот за електронско јавно наддавање.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Бр. 41-6898/1 | Заменик на претседателот |
| 1 октомври 2013 година | на Владата на Република |
| Скопје | Македонија, |
| | м-р Зоран Ставрски , с.р. |